

Извештај за активата пондерирана според ризиците
со состојба на 30.09.2025

во 000 денари

Ред. бр.	ОПИС	Износ	Забелешка
1	2	3	4
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИТЕ		
1	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК		
1.1	Активa пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	105,686,388	
1.2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	8,454,911	
2	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
2.1	Агрегатна девизна позиција	5,356,679	
2.2	Нето-позиција во злато	0	
2.3	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	428,534	
2.4	Активa пондерирана според валутниот ризик	5,356,679	
3	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
3.1	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	0	
3.2	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	825,696	
3.3	Активa пондерирана според оперативниот ризик	10,321,198	
4	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
4.1	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	0	
4.2	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици	0	
4.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување / испорака	0	
4.4	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	0	
4.5	Капитал потребен за покривање на другите ризици (4.1+4.2+4.3+4.4)	0	
4.6	Активa пондерирана според други ризици	0	
5	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИТЕ	121,364,265	
6	Капитал потребен за покривање на ризиците	9,709,141	
7	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	24,456,794	
8	СТАПКА НА АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (7/5)	20.15%	